

# ТИВОК И ОДМЕРЕН СВЕТ

• Кои монографско ретроспективната изложба на Томо Владимишки во Музејот на современата уметност во Скопје, продолжува со најновата ретроспективна изложба на Томо Владимишки, един од најстарите македонски уметници кој даде свој придонес во развојот на современата македонска уметност.

Серијата монографски изложби организирани во Музејот на современата уметност во Скопје, продолжува со најновата ретроспективна изложба на Томо Владимишки, един од најстарите македонски уметници кој даде свој придонес во развојот на современата македонска уметност.

Томо Владимишки (1904—1971) првите покуки ги добива на Уметничката школа во Белград од 1929—1934, а потоа две години се наоѓа на специјализација во Прага (1935—1937). Сопстведувајќи го целокупното дело на Владимишки може со сигурност да се констатира дека тој сопственото творческо ареа и граница ја достигнува главно во предвидот период онфајкајќи ги развити чети-

риесетти години. Во тој време Владимишки ги поставува основите на своето дело укажувајќи на своите главни стилово-тематски интереси, разлики и карактеристики кои ќе останат траен белез на истото дело.

По изложбите дела може да се види дека тој поминал низ сите развојни етапи карактеристични за македонската уметност од предвидот период, НОБ и првите новосветски години. Творештвото на Владимишки се определува во рамките на академскиот и класицизмот реализам со одредени рефлекси на импресионизмот, фовизмот и експресионизмот. Неговата смртена развојува линија не починаа големи останати што не може да се каже дека неговиот реализам во последните дела

се одликува со нешто поголема слобода и смитничност на изразот. Меѓутоа, веднаш треба да се додаде дека сите влијанија, пред сè од современата француска уметност, (Утирило, Вламиник), Владимишки ги пропушта низ својата творческа призма, ги прилагодува на неговиот темперамент и уметничка природа. Затоа не може да се зборува за некаков „чист“ импресионизам, фовизам или експресионизам во неговите дела. Спонтаността на доживувањето и сликарството кај Владимишки е „ко-ритирана“ со карактеристичната поддржаност и одмереност во третирањето на формално-колористичките елементи.

Здражливият колорит, тоески „степнати“ и суво третирање, како и известното тврдо третирање на прте жот и формата не го намалува впечатокот на известна сигурност во повозавањето на сликарскиот занает и во решавањето на сликата. И гори работи по природа Владимишки бара естетика во делото, со обидува да и то даде овој карактеристичен темпо, интонији „музејски“ шти муки со доца на романтичност во доживувањето. Смртенят ритам, статичноста, како и известната благородна единственост и напинлив се карактеристични белези на сликарството на Владимишки, постигнувајќи во некои дела блага лиричност.

Кога би се обиделе да ги издро-име неговите покарактеристични дела може да ги споменеме следните: Мотив од Прага од 1933 г., Портрет на работник од 1940 г., Мртва природа од 1941, Мртва природа од 1942, Жетвари од 1945 г., На пазар од 1937, Стара скопска чаршија од 1940 г., Старо и ново Скопје од 1949, Зимски пејзаж II од 1960, Бура од 1954, Мотив од Вардар III од 1963, и Мотив од Радика од 1963 и 1968 година. А вредноста на Владимишки како уметник се отгледа во неговата способност да ги почувствува граѓаните на своите способности и уметноста да ја прилагоди на сопствената мерка.

Изложбите сценографски решењија на Владимишки исто така заборуваат за една педантност и преликаност во работата, за строга одмереност во пренесувањето на карактеристичното и наклонетото кај сценографичност из глетката што како својство го затржува и во своето сликарство.

Томо Владимишки спаѓа во редот на т. н. „мали“ мајстори во современата македонска уметност, со одредена историска улога во нејзиното создавање и развој. Неговото скромно и непретенциозно дело им пренесува со својата последност и упорност во создавањето на еден тип и одмерен свет.

Владимир Величковски

Томо Владимишки: Февруарски поход, масло на платец, 1953

